



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: /
Датум: __. __.20__ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 1

До
УКИМ, Економски факултет - Скопје
Продекан за настава
Одделение за студентски прашања

МОЛБА
за плаќање на рати

од _____, број на индекс _____, студент
на студиската програма _____

Ве молам да ми овозможите надоместокот за партиципација/школарината за
зимски/летен семестар од учебната ____/____ година да го плаќам на 3 или повеќе рати,
бидејќи _____

Со почит,

Студент

Прилог: соодветна документација
Потврда дека се исполнети условите:
Референт за студентски прашања: _____

Раководител на студентски прашања: _____

Се дава согласност / Не се дава согласност

Продекан за настава
проф. д-р Љупчо Ефтимов

Напомена: Молбата треба да биде таксирана со 50,00 ден.
и заверена во студентската архивата



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: ____/____
Датум: ____ .20____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 2

До
Деканот на Економски факултет - Скопје

МОЛБА
за испишување

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____

Ве молам да ми овозможите да се испишам од Економскиот факултет – Скопје,
каде се запишав по првпат во учебната _____ година. Последен запишан семестар
е летен/зимски семестар во учебната 20____/20____ година.

Изјавувам дека ги имам подмирено сите финансиски и други обврски кон
Факултетот.

Со почит,

Студент

Прилог: уплатница, потврда од Библиотека и индекс

Потврда дека се исполнети условите:

Референт за студентски прашања: _____

Раководител на студентски прашања: _____

Напомена: молбата треба да биде таксирана со 50,00 ден.
и заверена во студентската архивата



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: ____ / ____
Датум: ____ . ____ . 20 ____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 3

До
УКИМ, Економски факултет - Скопје
Продекан за настава
Одделение за студентски прашања

БАРАЊЕ за продолжување на студиите

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____.

Ве молам да ми овозможите да ги продолжам прекинатите студии на
Економскиот факултет - Скопје, сметано од зимски/летен семестар од учебната
____/____ година на студиската програма _____.
Последно го запишав зимски/летен семестар во учебната _____.

_____.
(студентот го појаснува прекилот на студиите, ако има потреба)

Со почит,

Студент

Прилог: Индекс, уверение со оценки и уплатница

Потврда дека се исполнети условите:

Референт за студентски прашања: _____

Раководител на студентски прашања: _____

Напомена: Барањето треба да биде таксирано со 50,00 ден.
и заверена во студентската архивата



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: ____/____
Датум: ____ .20____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 4

До
УКИМ, Економски факултет - Скопје
Продекан за настава
Одделение за студентски прашања

**Барање
за мирување на студиите**

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____.

Ве молам да ми овозможите да ми мируваат студиите на Економскиот факултет
– Скопје, на студиската програма _____ каде бев запишан-а во учебната
_____/____ година.

Последен запишан семестар е летен/зимски семестар во учебната 20____/20____ година.

Мирувањето го барам поради _____

_____ (се наведува една од причините од член 79 од Правилникот за условите, критериумите,
правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус на студии (додипломски студии) и на
втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
(Универзитетски гласник бр. 417/2019).

Со почит,

Студент

Прилог: документација (се наведуваат кои документи се доставуваат) уплатница (на износ на
цена за решение за мирување на студиите) и индекс

Потврда дека се исполнети условите:

Референт за студентски прашања: _____

Раководител на студентски прашања: _____

Напомена: барањето треба да биде таксирана со 50,00 ден. и заверено во студентската архивата



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: _____ /
Датум: _____.20____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 5

До
УКИМ, Економски факултет - Скопје
Продекан за настава
Одделение за студентски прашања

МОЛБА
за премин на друга студиска програма

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____.

Ве молам да ми овозможите да преминам на студиската програма
_____ сметано од зимски/летен семестар од
учебната ____/____ година. Последен запишан семестар е летен/зимски семестар во
учебната 20____/20____ година и имам стекнато _____ ЕКТС.

(се наведуваат причините)

Со почит,

Студент

Прилог: уверение за положени испити, уплатница и индекс

Потврда дека се исполнети условите:

Референт за студентски прашања: _____

Раководител на студентски прашања: _____

Напомена: молбата треба да биде таксирана со 50,00 ден. и заверена во студентската архивата



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: _____ /
Датум: _____.20____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 6

До
УКИМ, Економски факултет - Скопје
Продекан за настава
Одделение за студентски прашања

МОЛБА
за премин од друг факултет

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____ на Факултетот за _____

Ве молам да ми овозможите да преминам на Економскиот факултет – Скопје, на студиската програма _____ сметано од зимски/летен семестар од учебната _____ / _____ година. Последен запишан семестар е летен/зимски семестар во учебната 20____/20____ година и имам стекнато _____ ЕКТС.

Согласен-а сум да ми се изврши признавање на остварени кредити и еквиваленција на предмети и кредити.

Со почит,

Студент

Прилог: уверение за положени испити, предметни програми за положените испити и уплатници

Потврда дека се исполнети условите:

Раководител на студентски прашања: _____

Напомена: Доколку на студентот му е одобрен упис, задолжително пред уписот потребно е да достави и исписница.

Напомена: молбата треба да биде таксирана со 50,00 ден. и заверена во студентската архивата



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: _____ /
Датум: _____.20____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 7

До
УКИМ, Економски факултет - Скопје
Продекан за настава
Одделение за студентски прашања

МОЛБА
за премин на нова студиска програма

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____.

Ве молам да ми овозможите да преминам на новата студиската програма _____, сметано од зимски/летен семестар од учебната ____ / ____ година, бидејќи ги немам завршено студиите во рокот предвиден со актите на Економскиот факултет – Скопје. Последен запишан семестар е летен/зимски семестар во учебната 20____/20____ година.

Согласен-а сум да ми се изврши признавање на остварени кредити и еквиваленција на предметите и кредитите, и по завршување на оваа постапка да ги продолжам студиите со поднесување на трошоците на студирање (кофинансирање).

Со почит,

Студент

Прилог: уплатници и индекс

Потврда дека се исполнети условите:

Референт за студентски прашања: _____

Раководител на студентски прашања: _____

Напомена: молбата треба да биде таксирана со 50,00 ден. и заверена во студентската архивата



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: ____/____
Датум: ____ .20____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 8

До
Деканот на Економскиот факултетот - Скопје

БАРАЊЕ
за повторно полагање на испит

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____.

Ве молам да ми овозможите да го повторам испитот за повисока оценка по
предметот _____ кај предметниот наставник
_____ што го полагав во _____ испитен рок на кој
добив оценка _____, бидејќи _____
_____.

Со почит,

Студент

Потврда дека се исполнети условите:
Референт за студентски прашања: _____

Раководител на студентски прашања: _____

Напомена: барањето треба да биде таксирано со 50,00 ден. и заверенао во студентската архивата



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: ____/____
Датум: ____ .20____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 9

До
Деканот на Економскиот факултет - Скопје

БАРАЊЕ
за запишување на дополнителни испити

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____.

Ве молам да ми овозможите да ги запишам следните дополнителни предмети:

1. _____ од студиската програма _____
2. _____ од студиската програма _____
3. _____ од студиската програма _____
4. _____ од студиската програма _____
5. _____ од студиската програма _____

Последниот испит од студиската програма каде сум запишан-а го положив на
____. ____ .20____ година со што ги исполнив условите за полагање на дополнителни
предмети од друга студиска програма.

Со почит,

Студент

Прилог: Уверение за положени испити

Потврда дека се исполнети условите:

Референт за студентски прашања: _____

Раководител на студентски прашања: _____

Напомена: барањето треба да биде таксирано со 50,00 ден. и заверено во студентската архивата.
Уплатата се врши при запишување на предметите во соодветниот семестар според бројот на ЕКТС-
кредитите



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: ____/____
Датум: ____ .20 ____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 10

До
УКИМ, Економски факултет - Скопје
Продекан занастава
Одделение за студентски прашања

БАРАЊЕ
за замена на неположен изборен предмет

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____.

Ве молам, при уписот на зимскиот/летниот семестар од учебната 20____/20____
година да ми одобрите замена на неположениот изборен предмет:
_____, запишан во
зимскиот/летниот семестар во учебната 20____/20____ година, со следниот изборен
предмет: _____.

Со почит,

Студент

Прилог: Индекс и уплатница

Потврда дека се исполнети условите:

Референт за студентски прашања: _____

Раководител на студентски прашања: _____

Напомена: барањето треба да биде таксирано со 50,00 ден. и заверено во студентската архивата.



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: ____/____
Датум: ____ .20 ____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 11

До
УКИМ, Економски факултет - Скопје
Продеканот за настава
Одделение за студентски прашања

БАРАЊЕ
за издавање дупликат индекс

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____.

Ве молам, да ми издадете дупликат/триплицат индекс, бидејќи _____

(се наведуваат причините)

Со почит,

Студент

Прилог: уплатница и индекс (ако не е изгубен), за загубен индекс се приложува потврда од Сл.
весник на РСМ

Потврда дека се исполнети условите:
Референт за студентски прашања: _____

Раководител на студентски прашања: _____

Напомена: молбата треба да биде таксирана со 50,00 ден. и заверена во студентската архивата



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: ____/ ____

Датум: _____.____.20____ година

С К О П Ј Е

С Образец бр. 12

До
УКИМ Економски факултет – Скопје
Одделение за студентски прашања

БАРАЊЕ
за издавање уверение за положени испити

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____

Ве молам да ми издадете уверение за положени испити.

Со почит,

Студент



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: ____/____
Датум: ____ .20 ____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 14

До
УКИМ, Економски факултет - Скопје
Продекан за настава
Одделение за студентски прашања

БАРАЊЕ

за задоцнето запишување на семестар

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____.

Ве молам да ми овозможите да го запишам зимскиот/летниот семестар од
учебната 20____/20____ година. Причина за задоцнетото запишување на семестарот е

_____.

Студент

Прилог: уплатница и индекс

Се дава согласност / Не се дава согласност

Продекан за настава
проф. д-р Љупчо Ефтимов

Напомена: молбата треба да биде таксирана со 50,00 ден. и заверена во студентската архивата



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: ____/____
Датум: ____ .20 ____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 16

До
УКИМ, Економски факултет - Скопје
Продекан за настава
Одделение за студентски прашања

БАРАЊЕ

за промена на презиме /име во студентска евиденција

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____

Молам да извршите промена на презиме/име, во _____
_____ (се наведува документот) и тоа од
_____ во _____.

Име и презиме и своерачен потпис

Прилог: Документ со кој се потврдува промената,
уплатница, индекс

Напомена: барањето треба да биде таксирано со 50,00 ден. и заверено во студентската
архивата.



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Економски факултет - Скопје



Број: ____/____
Датум: ____ .20 ____ година
С К О П Ј Е

С Образец бр. 18

До
Деканот на Економскиот факултет - Скопје
наставник по предметот _____

ПРИГОВОР за преиспитување на оценка

од _____, број на индекс _____, студент на
студиската програма _____.

Го поднесувам овај приговор бидејќи сум незадоволен-а од оценката што ја
добив на испитот по предметот _____ што го полагав на
_____ 20 ____ година. Сметам дека _____

____, па Ве молам да ја преиспитате оценката од резултатите на испитот согласно член
50 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување
и студирање на прв циклус на студии (додипломски студии) и на втор циклус студии
(постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
(Универзитетски гласник бр. 417/2019).

Со почит,

Студент

Напомена: барањето треба да биде таксирано со 50,00 ден. и заверена во студентската архивата